

## ДУБАИ

Поаѓање 30.10.2020 – 6 дена / 5 ноќи

### 1 ден - СОФИЈА-ДУБАИ

Полетување на авионот за Дубаи во 14:10 час од аеродромот во Софија. Слетување во Дубаи во 21.05 часот локално време. Трансфер до хотел. Сместување. **Ноќевање.**

### 2 / 6ден ДУБАИ

**Појадок.** Состанок со групата и слободно време за индивидуални активности. Или организирање на факултативни екскурзии. **Ноќевање.**

### 6 ден ДУБАИ-СОФИЈА.

**Појадок.** Во раните утриски часови трансфер на аеродром. Полетување на авионот од Дубаи во 09.40 час. Слетување во Софија во 13.25 час локално време.

**599ЕУР/ 37.138,00 мкд.**

Цените се по лице за сместување во хотел:

**" Ibis Styles Dubai Jumeira Hotel 3\* "**

**соба стандард двокреветна/услуга ноќевање со појадок**

**Цената е за целосна уплата при резервација, без право на промена на име или отказ**

#### Цената вклучува:

- \*Повратен авионски билет на релација Софија - Дубаи – Софија со FLYDUBAI (вклучен багаж рачен 7кг и чекиран 20кг, согласно политика на авио компанија, за ОБРОК ЗА ВРЕМЕ НА ЛЕТ – се доплаќа и резервација однапред);
- \* Аеродромски такси
- \*Трансфер од аеродром - хотел - аеродром ;
- \*5 ноќевања во избраниот хотел/ тип на соба/ на база ноќевање со појадок
- \*Организација и реализација на патувањето

#### Цената НЕ вклучува:

- \*Влезна виза за Дубаи - **95ЕУР** по лице
- \*Задолжително негативен ПЦР тест (72 часа изваден пред полетување)
- \*Факултативни излети и разгледи
- \*Патничко здравствено осигурување - **ЗАДОЛЖИТЕЛНО**
- \*Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот \* (2-4 EUR по соба по ноќ согласно категоризација на хотелот и тип на соба).

#### Услови на плаќање:

Уплатата е во денарска противвредност по продажен курс 62,00. Цената е гарантирана само за уплата на аконатција за резервација. Во спротивно, гарантиран е износ на аконатција, а остатокот е подложен на промена.

#### Важни напомени:

За добивање на виза за ОАЕ потребно е при резервација да го донесете пасошот (валиден минимум 6 месеци од датум на враќање на патување) и слика во боја или да ги доставите скенирани со висока резолуција во JPG формат скенирани првите две страни од пасошот на кои се наоѓаат податоците на патникот како и слика со димензија за пасош (доколку ги доставувате скенирани пратете ги на маилот: [info@newwaysoftravel.com.mk](mailto:info@newwaysoftravel.com.mk)). Износот за трошоците за визирање не се враќа во случај на неодобрување на виза од страна на имиграционо одделение на ОАЕ. Постои можност имиграционото одделение да побара дополнителни документи во зависност од поединечни случаи.